

Врз основа на член 21 став (9) од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 и 190/16) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ
ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА
РАБОТА НА ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ-СМЕТКОВОДИТЕЛ, ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ-
ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ И ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ
РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за добивање лиценца за работа и формата и содржината на лиценцата за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи.

Член 2

Барањето за добивање лиценца за работа на трговец поединец-сметководител, се поднесува на образец – „Барање за добивање лиценца за работа на трговец поединец-сметководител“, во А-4 формат на бела хартија.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето за добивање лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител се поднесува на образец – „Барање за добивање лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител“, во А-4 формат на бела хартија.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Барањето за добивање лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи се поднесува на образец – „Барање за добивање лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи“, во А-4 формат на бела хартија.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Лиценцата за работа на трговец поединец - сметководител се издава на образец – „Лиценца за работа на трговец поединец - сметководител“, изработен од бела конздрук хартија во А-4 формат.

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Лиценцата за работа на трговец поединец - овластен сметководител се издава на образец – „Лиценца за работа на трговец поединец - овластен сметководител“, изработен од бела конздрук хартија во А-4 формат.

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Лиценцата за работа на друштво за вршење сметководствени работи се издава на образец - „Лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи“, изработен од бела конздрук хартија во А-4 формат.

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на овој член се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање лиценца за работа и за формата и содржината на лиценцата за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија” број 127/12 и 60/14).

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Број 13- 17310/1
29.11. 2016 година
Скопје

Министер за финансии
м-р Кирил Миноски

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Б А Р А Њ Е
за добивање лиценца за работа на трговец поединец-сметководител

Од _____
(полн назив на подносителот на барањето според заверката во Трговскиот регистар)

(седиште на подносителот на барањето)

(телефон, факс и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да ми издаде лиценца за работа на трговец поединец-сметководител согласно член 21 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Подносител на барањето

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Б А Р А Њ Е

за добивање лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител

Од _____
(полн назив на подносителот на барањето според заверката во Трговскиот регистар)

(седиште на подносителот на барањето)

(телефон, факс и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да ми издаде лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител согласно член 21 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Подносител на барањето

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Б А Р А Њ Е

за добивање лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи

Од _____
(полн назив на подносителот на барањето според заверката во Трговскиот регистар)

(седиште на подносителот на барањето)

(телефон, факс и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да ми издаде лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи согласно член 21 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Подносител на барањето

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 21 став (6) од Законот за вршење на сметководствени работи, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија издава

Л И Ц Е Н Ц А

за работа на трговец поединец - сметководител

На трговецот поединец _____, со ЕМБС _____, со седиште на _____ во _____, кој ги исполнува условите согласно Законот за вршење сметководствени работи за добивање лиценца за работа на трговец поединец-сметководител.

Трговецот поединец се стекна со лиценца за работа на трговец поединец-сметководител и е евидентиран во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија под број _____.

Број _____
_____ 20__ година
Скопје

М.П.

Претседател на
Институт на сметководители
и овластени сметководители
на Република Македонија

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 21 став (6) од Законот за вршење на сметководствени работи, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија издава

Л И Ц Е Н Ц А

за работа на трговец поединец – овластен сметководител

На трговецот поединец _____, со ЕМБС _____, со седиште на _____ во _____, кој ги исполнува условите согласно Законот за вршење сметководствени работи за добивање лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител.

Трговецот поединец се стекна со лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител и е евидентиран во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија под број _____.

Број _____
_____ 20__ година
Скопје

М.П.

Претседател на
Институт на сметководители
и овластени сметководители
на Република Македонија

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 21 став (6) од Законот за вршење на сметководствени работи, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија издава

Л И Ц Е Н Ц А

за работа на друштво за вршење сметководствени работи

На трговското друштво _____, со ЕМБС _____, со седиште на _____ во _____, кој ги исполнува условите согласно Законот за вршење сметководствени работи за добивање лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи.

Трговското друштво се стекна со лиценца за работа на за работа на друштво за вршење сметководствени работи и е евидентирано во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија под број _____.

Број _____
_____ 20__ година
Скопје

М.П.

Претседател на
Институт на сметководители
и овластени сметководители
на Република Македонија
